

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЈАТА „Попуст на Самсунг QLED телевизори“

Пред употреба на ваучерот за попуст, односно пред донесување на одлука за купување од некој од продажните партнери на Самсунг, Ве молиме да се запознаете со Правилата на промоцијата „Попуст на Самсунг QLED телевизори“ (во понатамошниот текст „Правила“):

1. Организатор на Промоцијата

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, со седиште во Виена на адреса Пратерштрассе 31/14 Обергешосс, Виена, Австрија и регистарски број FN 217924b (во понатамошниот текст „Самсунг“), организира Промоција со назив „Попуст на Самсунг QLED телевизори“ (во понатамошниот текст: Промоција).

2. Промотивен период и поим за корисник

Промоцијата е достапна за корисниците на територијата на Република Северна Македонија во периодот од 04.06.2020 година заклучно со 30.06.2020 година, кои во својство на посетители на веб страната на Самсунг преку опцијата „Започни разговор“ побаруваат код за попуст. Опцијата „Започни разговор“ е достапна преку посета на следиот линк www.samsung.com/mk, додека истата е достапна во работните денови во периодот на траење на промоцијата како што е дефинирано претходно, во временскиот период од 10:00 часот до 13:00 часот, и од 13:30 часот до 18:00 часот.

Под поимот корисник се сметаат единствено физички лица со живеалиште на територијата на Република Северна Македонија, кои купуваат Уреди за сопствени потреби, а не заради препродажба.

Откако корисникот ќе го контактира операторот, на корисникот ќе му биде доделен алфанумерички код во електронска форма (во понатамошниот текст: **Код за попуст**), со кој на корисникот му се овозможува право на попуст кај еден од продажните партнери на Самсунг, по сопствен избор на корисникот. Кодот за попуст се доставува преку чет прозорец како одговор на барањето/прашањето на корисникот.

Продажните партнери на Самсунг кај кои е можно да се искористи Кодот за попуст се наведени во точка 4 од овие Правила.

Промоцијата се однесува на одредени модели на Самсунг QLED телевизори, односно Кодот за попуст може да се искористи единствено при нивно купување. Списокот на Самсунг QLED телевизори на кои се однесува Промоцијата, е дефиниран во точка 5 од овие Правила.

Правото на попуст кое корисникот го остварува согласно со Правилата на оваа промоција, се однесува единствено на **еднократно купување** кај продажните партнери на Самсунг најдоцна во рок од 10 дена од денот кога беше доставен Код за попуст.

3. Право на попуст и услови за остварување на правото

Корисникот кому му е доделен Код за попуст има право на 15% попуст при купувањето кај Самсунг овластените партнери на Самсунг уредите наведени во точка 5 од овие Правила. Правото на попуст може да се оствари кај било кој од Самсунг овластените партнери наведени во точка 4 од овие Правила, по сопствен избор на корисникот.

За да го оствари правото на попуст корисникот е обврзан при купувањето кај Самсунг продажниот партнер да го презентира/даде на увид доделениот Код за попуст.

НАПОМЕНА:

Конечниот износ на попустот зависи од малопродажните цени кои ги одредил поединечниот Самсунг продажен партнер, во однос на што Самсунг нема никакво влијание. На корисникот му се препорачува да ги провери условите за купување на конкретниот производ за чиешто купување се одлучил каде Самсунг продажниот

партнер, со лична посета на малопродажниот објект, односно во случај на онлајн купување по пат на веб продавницата на Самсунг продажниот партнер.

4. Самсунг продажни партнери

Купувањето на Самсунг QLED телевизорите може да се изврши исклучиво кај следните овластени Самсунг продажни партнери.

- НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
- Сетек доо
- Техномаркет доо

5. Самсунг QLED телевизори на кои се однесува Промоцијата

Доделениот Код за попуст, корисникот може да го искористи за купување на некој од следните Самсунг QLED телевизори:

2020 models
QE65Q800TATXXH
QE75Q800TATXXH
QE82Q800TATXXH
QE65Q950TSTXXH
QE75Q950TSTXXH
QE85Q950TSTXXH
QE43Q60TAUXXH
QE50Q60TAUXXH
QE55Q60TAUXXH
QE58Q60TAUXXH
QE65Q60TAUXXH
QE75Q60TAUXXH
QE85Q60TAUXXH
QE43Q65TAUXXH
QE50Q65TAUXXH
QE55Q65TAUXXH
QE65Q65TAUXXH
QE75Q65TAUXXH
QE55Q70TATXXH
QE65Q70TATXXH
QE75Q70TATXXH
QE85Q70TATXXH
QE55Q75TATXXH
QE65Q75TATXXH
QE75Q75TATXXH
QE49Q80TATXXH
QE55Q80TATXXH
QE65Q80TATXXH
QE75Q80TATXXH

QE85Q80TATXXH
QE55Q95TATXXH
QE65Q95TATXXH
QE75Q95TATXXH
QE85Q95TATXXH
QE32LS03TBKXXH
QE43LS03TAUXXH
QE50LS03TAUXXH
QE55LS03TAUXXH
QE65LS03TAUXXH
QE75LS03TAUXXH
QE43LS01TAUXXH
QE49LS01TAUXXH
QE55LS01TAUXXH
QE43LS01TBUXXH
QE49LS01TBUXXH
QE55LS01TBUXXH

6. Право на измена на условите на промотивната акција

Самсунг го задржува правото да ги измени Правилата од оправдани причини, со обврска истите да ги објави без одлагање.